

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	<b>Конструкција на облеката 2</b>			
2.	Код	ДИО0631			
3.	Студиска програма	Дизајн и инженеринг на облеката			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Технолошко-металуршки факултет Институт за текстилно инженерство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	3 година VI семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф.д -р Соња Кортошева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Модна илустрација			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Да се добијат знаења од конструкција на основни кроеви на машка,детска и работна облека и облека од плетенини и нивно моделирање				
11.	Содржина на предметната програма: Методи на конструкција и моделирање на машка облека (елек, панталони, кошула, ветровка, капут, сако, пижама, Т-мајца). Методи на конструкција и моделирање на детска облека (фустан, здолниште, панталони). Методи на конструкција и моделирање на работна облека (работен мантил и комбинезон). Конструкција на облека од плетенини (мајца, тренерка).				
12.	Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење (подготовка на испит)				
13.	Вкупен расположив фонд на време	180 часови			
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	45 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	45 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		
		16.2	Самостојни задачи	20 часови	
		16.3	Домашно учење	70 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	80 бодови		
	17.2.	Активност и учество	5 бодови		
	17.3.	Домашна задача и/или семинарска работа	15 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет)	(F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест)	(E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум)	(D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум)	(C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет)	(B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет)	(A)
19.	Услови за потпис и полагање на завршен		Минимум 11 бодови од активностите		

	испит		17.1 до 17.3.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анонимна анкета на студентите		
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
22.1	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Соња Ќортошева	Конструкција на облека 2, интерен учебник	ТМФ	2010
	2.				
	3.				
22.2	Дополнителна литература				
	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	D.Ujevic, D.Rogale	Tehnike konstruiranja i modeliranja odjece	Sveuciliste u Zagrebu	2000
	2.				
	3.				